

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 65

Год. LXI

Петок, 5 август 2005

Цена на овој број е 170 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
933. Заклучоци по Нацртот на амандманите XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII и XXXIV на Уставот на Република Македонија.....	1	936. Решение за запирање на примена на пропис.....	3
934. Решение за именување генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Детроит.....	2	937. Решение за запирање на примена на пропис.....	3
935. Правилник за формата и содржината на легитимацијата на урбанистички инспектор, овластен урбанистички инспектор и начиот на нејзиното издавање и одземање.....	2	938. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	3
		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2005 година.....	4
		Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2005 година.....	4
		Огласен дел	1-44

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 933.

Врз основа на член 131 став 2 од Уставот на Република Македонија, по повод утврдувањето на Нацртот на амандманите XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII и XXXIV на Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 август 2005 година, ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Нацртот на амандманите XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII и XXXIV на Уставот на Република Македонија се става на јавна дискусија. Јавната дискусија трае 60 дена по утврдувањето на Нацртот на амандманите.

2. Нацртот на амандманите на Уставот заедно со овие заклучоци, ќе се објави во сите дневни весници во Република Македонија.

3. Граѓаните, политичките партии, здруженијата на граѓаните, органите и организациите, како и другите учесници во јавната дискусија, своите забелешки, предлози и сугестии по Нацртот на амандманите на Уставот, непосредно да ги упатуваат до предлагачот - Владата на Република Македонија.

4. Предлагачот - Владата на Република Македонија, да ја следи и сумира јавната дискусија и најдоцна 30 дена по завршувањето на јавната дискусија на Собранието да му достави Извештај за резултатите од јавната дискусија и Текст на предлогот на амандманите на Уставот на Република Македонија.

5. Овие заклучоци ќе се објават во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 3025/1
4 август 2005 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

934.

Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03 и 55/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.08.2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ И ШЕФ НА
ГЕНЕРАЛНИОТ КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД, СО СЕДИШТЕ ВО ДЕТРОИТ**

1. За генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Детроит, се именува Јордан Веселинов, државен советник во Министерството за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 94/1
1 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
935.**

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ“ бр. 51/05), министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА
НА УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР, ОВЛАСТЕН
УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР И НАЧИНОТ
НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на урбанистичкиот инспектор, на овластен урбанистички инспектор и начинот на нејзиното издавање и одземање.

Член 2

Легитимацијата на урбанистичкиот инспектор се издава според образец број 1, а легитимацијата на овластен урбанистички инспектор на образец број 2, кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на легитимацијата број 1 е испечатен на два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии со формат 60 x 90мм.

Првиот картон е кожен во темно црвена боја и на него е испечатено: прво Република Македонија, под него грбот на Република Македонија (метален), потоа легитимација на урбанистичкиот инспектор и е втиснат бројот на легитимацијата. Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: наслов на органот кој ја издава легитимацијата, под него Државен инспекторат за градежништво и урбанизам, место за фотографија на инспекторот, име и презиме на инспекторот, број на легитимацијата и датум на издавање на истата, место за потпис на министерот за транспорт и врски и место за печат.

Член 4

Образецот на легитимацијата број 2 е испечатен на два картони кои меѓусебно се поврзани и се преклопуваат со димензии со формат 60 x 90 мм.

Првиот картон е кожен во темно сива боја и на него е испечатено: прво Република Македонија, под него грбот на Република Македонија (метален) потоа легитимација на овластениот урбанистички инспектор и е втиснат бројот на легитимацијата. Вториот картон е пластифициран и на него е испечатено: име на општината, место за фотографија на инспекторот, име и презиме на инспекторот, број на легитимацијата и датум на издавање на истата, место за потпис на градоначалникот на општината и место за печат.

Член 5

Легитимацијата на урбанистичките инспектори ја издава министерот за транспорт и врски.

Легитимацијата на овластените урбанистички инспектори на општините ја издава градоначалникот на општината.

Член 6

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор.

Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанокот на службеното својство на инспектор.

Член 7

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува органот кој му ја издава легитимацијата.

Во случајот од став 1 на овој член, на инспекторот му се издава нова легитимација.

Член 8

Легитимацијата се заменува со нова кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и кога имателот на легитимацијата ќе ги промени личните податоци.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот и начинот на издавањето и одземањето на легитимацијата на урбанистички инспектор (“Службен весник на РМ“ бр. 46/01).

Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-9805
27 јули 2005 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехазии, с.р.

Образец бр. 1 – Темно црвена боја



Образец бр. 2 – Темно сива боја

<p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА</p>  <p>ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР</p>
<p>ОПШТИНА</p> <hr/> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <p>СЛИКА</p>
<p>Бр. _____ Дата _____ Градоначалник на општина</p> <hr/> <p>М.П.</p>

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА**

936.

Врз основа на член 71, став 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), министерот кој раководи со Министерството за локална самоуправа, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПРИМЕНА НА ПРОПИС**

1. Се запира примената на Одлуката на Советот на Општина Струга за начинот и постапката за доделување на делови од крајбрежниот појас за плажа за време на летната туристичка сезона - 2005, бр. 07-794/12 од 1.6.2005 година, објавена во „Службен гласник на Општина Струга“ бр. 4 од 2.6.2005 година.

2. Примената на оваа одлука од точка 1 на ова решение се запира поради тоа што истата е во спротивност со член 2, а во врска со член 3 од Законот за води („Службен весник на РМ“ бр. 4/1998) и со член 2, точка 1, а во врска со член 4, став 1-а од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ бр. 25/02) и со член 13 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 53/01 и 97/01).

3. Министерството за локална самоуправа во рок од 30 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на Република Македонија“, до Уставниот суд на Република Македонија ќе поднесе иницијатива за оценување на законитоста на запрениот пропис на Општина Струга.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-924/1
22 јули 2005 година
Скопје

Министер,
Ризван Сулејмани, с.р

937.

Врз основа на член 71, став 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), министерот кој раководи со Министерството за локална самоуправа, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ПРИМЕНА НА ПРОПИС**

1. Се запира примената на Одлуката на Советот на Општина Ресен за начинот и постапката за доделување на делови од Преспанското Езеро на користење на плажа бр.07-256/23 од 26.5.2005 година, објавена во „Службен гласник на Општина Ресен“ бр. 4 од 31.5.2005 година.

2. Примената на оваа одлука од точка 1 на ова решение се запира поради тоа што истата е во спротивност со член 2, а во врска со член 3 од Законот за води („Службен весник на РМ“ бр. 4/1998) и со член 2, точка 1, а во врска со член 4, став 1-а од Законот за концесии („Службен весник на РМ“ бр. 25/02) и со член 13, став 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 53/01 и 97/01).

3. Министерството за локална самоуправа во рок од 30 дена од денот на објавувањето на решението во „Службен весник на Република Македонија“, до Уставниот суд на Република Македонија ќе поднесе иницијатива за оценување на законитоста на запрениот пропис на Општина Ресен.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-923/1
22 јули 2005 година
Скопје

Министер,
Ризван Сулејмани, с.р

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

938.

Врз основа на член 37, член 38 и член 41 од („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 29.06.2005 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Фармацевтската хемиска козметичка индустрија Алкалоид АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - трета емисија на 130.123 обични акции наменети за Фондот на акции на вработените (познат купувач) во вкупен износ на емисијата од 3.325.943,88 евра, односно 204.070.271 денари по средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето на одлуката за условно зголемување на основната главнина.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, Статутот и Фармацевтска хемиска козметичка индустрија Алкалоид АД Скопје (пречистен текст) број 0201-2 од 25.04.2005 година и Одлуката бр. 0201-11 од 25.04.2005 година за издавање на емисија на обични акции за вработените во Алкалоид АД Скопје.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје за регистрација на акциите.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот Депозитар за хартии од вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1406/5 Комисија за хартии од вредност
29 јуни 2005 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

939.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002, 46/2002 и 37/05), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2005 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.317
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	7.257
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	8.594
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	6.638
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и торинум	0
13	Вадење на руди на метал	9.359
14	Вадење на други руди и камен	9.847
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.370
16	Производство на тутунски производи	7.654
17	Производство на текстилни ткаенини	4.483
18	Производство на предмети за облека: доработка и бојење на крзно	3.327
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1.145
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.994
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.750
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.335
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	13.149
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	13.296
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4.018
26	Производство на производи од други неметални минерали	9.942
27	Производство на основни метали	9.922
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.437
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	7.845
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	9.683

31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.021
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5.177
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.257
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5.337
35	Производство на други сообраќајни средства	8.692
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	3.959
37	Рециклажа	5.928
40	Снабдување со електрична енергија, гас, параа и топла вода	11.498
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.478
45	Градежништво	6.505
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	10.891
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10.880
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли, поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.067
55	Хотели и ресторани	6.918
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	7.221
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	17.676
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10.587
64	Поштенски активности и телекомуникации	13.113
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	16.265
66	Осигурување, ресигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	19.345
67	Помошни активности во финансиското посредување	28.369
70	Активности во врска со недвижен имот	10.593
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.622
72	Компјутерски и сродни активности	9.484
73	Истражување и развој	8.989
74	Други деловни активности	8.157
75	Јавна управа и одбрана, задолжителна социјална заштита	9.561
80	Образование	7.578
85	Здравство и социјална работа	7.979
90	Отстранување на отпадници и губре, санитарни и слични активности	7.860
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.521
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	6.933
93	Други услужни дејности	8.869
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Стево Јакимовски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

939.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2005 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари - јули 2005 година во однос на просечните цени на мало во 2004 година изнесува 1,3%.

Заменик на директорот,
Мухедин Брава, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.